

ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ Скопје

**Финансиски извештаи за годината
што завршува на 31 декември 2021
и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промените во главнината	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извешта	9 - 31

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ Скопје (во натамошниот текст “Претпријатието”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2021 година, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени на сопственичката главнина, извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија што се применуваат во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Претпријатието. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ СКОПЈЕ (Продолжение)

Основи за мислење со резерва

- а) Како што е наведено во Белешка 12-Сопственичка главнина кон придружните финансиски извештаи; постои неусогласеност помеѓу сопственичката главнина евидентирана во Централниот Регистар на Република Северна Македонија и главнината евидентирана во финансиските извештаи на Претпријатието. Имено, во наведената регистрација е внесена иницијалната вредност на влогот на Владата на Република Северна Македонија од Ден 5,000 илјади, но не и превземената главнина согласно Спогодбата за статусна промена-присоединување од јуни, 2019 година, во износ од Ден.251,452 илјади. Поради наведеното, не сме во можност да ја потврдиме вредноста на основната главнина на Претпријатието на 31 декември 2021 година.
- б) Како што е наведено во Белешка 7 – Материјални и нематеријални средства, кон придружните финансиски извештаи:
- Во рамките на материјалните средства се вклучени градежни средства со набавна вредност од Ден 482,079 илјади (2020: Ден 482,079 илјади) и припаѓачка акумулирана депрецијација од Ден 337,503 илјади (2020: Ден 325,481 илјади.) За градежните средства не е извршена легализација на сопственоста во Агенцијата за катастар на недвижности. Поради наведеното, ние не можевме да се увериме во правилниот сметководствен третман на овие средства, кој се разликува доколку се работи за средства добиени на користење, при што се применува МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош; и средства за кои постои право на сопственост каде се применува МСС 16-Недвижности, постројки и опрема. Напоменуваме дека различниот сметководствен третман се реперкуира врз резултатот од работењето во Билансот за сеопфатна добивка.
 - Во рамките на материјалните средства не е утврден сопственичкиот статус и на земјиштето чија вредност на 31 декември 2021 година изнесува Ден 531 илјади.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ СКОПЈЕ (Продолжение)

Основи за мислење со резерва (Продолжение)

- Како што е наведено во Белешка 7 и Белешка 11 кон овие финансиски извештаи, во материјалните средства во подготовка се евидентирани Ден 439,344 илјади добиени како државна поддршка од Владата на Република Северна Македонија наменети за инвестиционо одржување/санирање на колекторскиот систем. Меѓутоа, средствата биле директно исплатени од Буџетот на Република Северна Македонија на фирмите што ја извршиле санацијата, а во финансиските извештаи на Претпријатието трансакцијата била евидентирана со паралелно зголемување на сметката за инвестиции во тек и обврската за одложен приход, иако се работело за трошоци за инвестиционо одржување што не смеат да се капитализираат. Под претпоставка дека трансакцијата била (правилно) евидентирана преку Билансот на сеопфатна добивка, ќе немало никаков ефект затоа што на трошоците за санација би бил спротивставен приход од државна поддршка со иста вредност. Како последица, погрешно е евидентирана вредноста на материјалните средства во подготовка и обврската за одложен приход, односно непотребно се зголемени активата и пасивата во Билансот за финансиска позиција за Ден 439,344 илјади. Поради наведеното, ние не сме во можност да ја потврдиме вредноста на материјалните средства на Претпријатието на 31 декември 2021 година.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО ОСНИВАЧОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ СКОПЈЕ (Продолжение)

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектите кои на финансиските извештаи може да ги имаат наодите наведени во претходните пасуси, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ СКОПЈЕ на ден 31 декември 2021 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија.


Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Претпријатието, исто така, е одговорно за подготвување на Годишниот извештај за работа во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.


Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ Скопје за годината што завршува на 31 декември 2021.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје

Соња Чулева, Управител



Соња Чулева, Овластен ревизор



Скопје, 14 јуни, 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2021	2020
СРЕДСТВА			
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	3	17,130	1,593
Побарувања од купувачи	2,7; 4	415,761	395,491
Други побарувања	5	20,578	16,917
Залихи	2.4; 6	1,980	1,615
		455,449	415,616
<i>Долгорочни средства</i>			
Материјални и нематеријални средства -нето	2.6; 7	606,894	622,338
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,062,343	1,037,954
ОБВРСКИ			
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	2.10; 8	340,407	303,679
Останати тековни обврски	9	3,777	1,952
Краткорочни обврски за кредити	10	200,644	235,644
		544,828	541,275
<i>Долгорочни обврски</i>			
-Обврски за одложени приходи од државни поддршки(инвестиционо одржување)	11	439,344	439,344
-Обврски за одложени приходи од државни поддршки (МСС 20)	11	35,847	39,520
		475,191	478,864
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА			
Основна главнина	13	256,452	256,452
Законска резерва	13	-	-
Акумулирана загуба	13	(203,637)	(247,312)
Тековна (загуба) /добивка	13	(10,491)	8,675
Вкупна сопственичка главнина		42,324	17,815
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		1,062,343	1,037,954

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Одобрено од Управниот одбор на 11 Март, 2022 година.

В.Д. Директор
Владимир Алексијоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2021</u>	<u>31 декември 2020</u>
Приходи од продажба	2.2; 13	85,669	64,385
Останати приходи	14	4,002	15,067
Вкупно оперативни приходи		89,671	79,452
<i>Трошоци</i>			
Потрошени материјали, енергија, резервни делови и отписи	15	(36,197)	(12,271)
Амортизација и депрецијација	2.6; 7	(15,932)	(16,985)
Трошоци за вработените	2.8; 16	(33,650)	(28,960)
Трошоци за транспортни и други услуги	17	(11,819)	(8,337)
Останати оперативни трошоци	18	(2,388)	(2,774)
Вкупно оперативни трошоци		(99,986)	(69,327)
Финансиски приходи/(расходи) ,нето	2.3; 19	(176)	(581)
(Загуба)/добивка пред оданочување		(10,491)	9,544
Данок на добивка	2.5; 20	-	(869)
(Загуба)/ добивка за годината		(10,491)	8,675
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка		(10,491)	8,675

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Одобрено од Управниот одбор на 11 Март, 2022 година.

В.Д. Директор,
Владимир Алексијоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

Година што завршува на 31 декември 2021

(Во илјади Денари)

	<u>Основна главнина</u>	<u>Законска резерва</u>	<u>Акумулирана (загуба)</u>	<u>Акумулирана добивка</u>	<u>ВКУПНО</u>
Состојба, 1 јануари 2021	256,452	-	(247,312)	8,675	17,815
Покривање на загуба по Одлука на УО	-	-	8,675	(8,675)	-
Отпис на обврска по Одлука бр.02-386/3 од 21.05.2021 (Бел.10)	-	-	35,000	-	35,000
Загуба за тековната 2021 година	-	-	(10,491)	-	(10,491)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2021	256,452	-	(214,128)	-	42,324
Состојба, 1 јануари 2020	256,202	-	(395,731)	9,447	(130,082)
Преотстапено средство од поделба	250	-	(28)	-	222
Намалување на загуба со добивка од 2019 по Одлука на УО	-	-	9,447	(9,447)	-
Покривање на превземена акумулирана загуба од поделба (Белешка 12)	-	-	139,000	-	139,000
Добивка за 2020 година По Одлука на УО бр.02- 123/5 од 24.02.2021	-	-	-	8,675	8,675
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2020	256,452	-	(247,312)	8,675	17,815

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2021
(Во илјади Денари)

	Белешки	Година што завршува на 31 декември	
		2021	2020
Парични текови од деловни активности (Загуба)/ Добивка пред оданочување		(10,491)	9,544
Усогласување за:			
Амортизација и депрецијација		15,932	16,985
Приход еднаков на тековна депрецијација на добиени средства како донација (грантови)		(3,672)	(5,083)
Трошок за отпис на материјални средства (Приходи)/трошоци од камати -нето		857	-
		176	581
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања		(23,931)	19,081
Намалување / (зголемување) на залихите		(365)	(42)
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски		37,769	(40,523)
Нето парични средства од деловни активности		16,275	543
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на нематеријални средства		(370)	(1,650)
Набавка на материјални средства		(368)	(1,744)
Наплатена камата		-	-
Нето парични средства користени за инвестициони активности		(738)	(3,394)
Парични текови од финансиски активности (Отплата) / прилив на обврски од/по кредити-нето		-	-
Нето парични средства користени за финансиски активности		-	-
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	3	15,537	(2,851)
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	3	1,593	4,444
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	3	17,130	1,593

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Јавното претпријатие КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ Скопје (во натамошниот текст: “Претпријатието”) е јавно претпријатие основано на 11.12.1918 година од страна на Владата на Република Северна Македонија со Одлука објавена во Службен весник на Република Македонија бр.242/27.12.2018 година.

Претпријатието е регистрирано во Централниот Регистер на Република Северна Македонија под ЕМБС 7326041.

Согласно иницијалната регистрација, единствен оснивач и сопственик на Претпријатието е Владата на Република Северна Македонија.

Дејност

Дејност	НКД	Опис
Приоритетна дејност	37.00	Отстранување на отпадни води

Седиште : Ул.ПУШКАРСКА бр.33/локал 11 Скопје, Чаир.

Подружници:

-ЈП Колекторски систем Скопје-Подружница бр.1 Охрид со приоритетна дејност: 37.00

- ЈП Колекторски систем Скопје-Подружница бр.2 Ложани со приоритетна дејност: 37.00

Сектори и одделенија

Во составот на Претпријатието спаѓаат следните сектори и одделенија:

1.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси;

-Одделение за општи и правни работи;

-Одделение за човечки ресурси.

2.Сектор за финансии, сметководство и комерција (јавни набавки)

-Финансиско одделение и сметководство;

-Одделение за наплата (следење на наплата);

-Одделение за АОП;

-Одделение за јавни набавки.

3.Сектор за пречистување и одведување на отпадни води (одвод);

-Оддел за припрема и инвестиции;

-Одделение за технологија на прочистување на отпадни води;

-Одделение за одржување на хидромеханичка опрема;

-Одделение за одржување на електротехничка опрема и мерни инструменти;

-Одделение за одржување градежн објекти и хортикултура.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО (Продолжение)

Опфат

Во рамките на своите активности, Претпријатието врши собирање, одведување и прочистување на отпадни води преку канализациони системи со пречистителни станици(колекторски системи) и нивно испуштање во реципиент за заштита на Охридското Езеро.

Органи на управување

Органи на Претпријатието, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.

Управен одбор

Со Решение на Владата на Република Северна Македонија, се именувани следните членови на Управниот одбор:

Име и презиме

1. Назмије Мерко Забзун, Претседател
2. Ацо Миладиноски, Под-претседател
3. Бранкица Крстаноска, член
4. Стојмир Стојаноски, член
5. Суарта Амети, член

Надзорен одбор

Со Решение на Владата на Република Северна Македонија, се именувани следните членови на Надзорниот одбор:

Име и презиме

1. Анѓа Блажевска, Претседател
2. Висар Села, Под-Претседател
3. Марина Прентоска, член
4. Сашо Јанчески, член
5. Ален Цаноски, член

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО (Продолжение)

Надзорен одбор за контрола на материјално-финаниското работење

Со Решение бр.24-1053/1 од 05.02.2019 година на Владата на Република Северна Македонија, се именувани членови на Надзорниот одбор со мандат од 4 години:

Име и презиме

1. Анѓа Блажевска, Претседател
2. Висар Села, член
3. Марина Прентоска, член
4. Сенада Лачка, член
5. Сашо Јанчевски, член.

Директор

Директор (Вршител на дејност) на Претпријатието е Владимир Алексијоски.

На 31.12.2021 година, Претпријатието има 65 вработени (2020: 63 вработени.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со измените на Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 83/2009 со пратечките измени); одредбите на Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/2004 со пратечките измени) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година, утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Претпријатието се искажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Политика за евидентирање на приходите

Претпријатието ги евидентира приходите со примена на принципот на фактичност на настаните, односно ги книжи во моментот на нивното настанување.

Претпријатието остварува приходи од собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење на прехранбена вода, одржување и експлоатација; канализација (домаќинства и компании); собирање на смет, погребални услуги, пазари и паркови.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.4 Залихи

Залихите на Претпријатието се состојат од материјали во магацин, резервни делови, и ситен инвентар во магацин.

Ситниот инвентар целосно оди на исправка во моментот кога се става во употреба.

2.5 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија, а врз основ на добивката прикажана во Билансот на успех, коригирана за износот приходите што се признаваат и расходите што не се признаваат за даночни цели. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. На вака добиената даночна основа се пресметува краен данок по стапка од 10%.

За фискалната 2009 година, заклучно со 2013 година, бруто добивката беше изземена од оданочување доколку не се користи за плаќање на дивиденди или друг вид парични или непарични распределби на добивката а данок од 10% се плаќаше само на даночно непризнати расходи.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната депрецијација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Депрецијацијата се пресметува врз основа на проценетиот век на употреба на средствата.

На средствата кои немаат сегашна вредност, а сèуште се во употреба, не им се пресметува депрецијација.

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува депрецијација.

Во продолжение се дадени годишни стапки на депрецијација, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Претпријатието:

Опис	2021	2020
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Постројки и опрема	10-25 %	10-25 %
Канцелариски мебел и опрема	20%	20%
Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	25%	25%
Останата опрема	10%	10%

Приходите или трошоците остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи од оперативно работење или оперативни трошоци, соодветно.

2.7 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност.

2.8 Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на опгеделени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

Претпријатието исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Претпријатието нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

2.9 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2021 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

Принципот продолжува да постои и во наредниот период без оглед на фактот од можните импликации од COVID-19, што во овој момент раководството ги проценува но сèуште не е во состојба да ги квантифицира.

2.10 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се опишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на опишаните обврски се признаваат како останати приходи во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11 Принцип на транспарентност

Во согласност со членот 8 од Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност ја врши според принципот на транспарентност.

2.12 Поврзани субјекти

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно единствен сопственик на Претпријатието е Владата на Република Северна Македонија, која има значајно влијание врз Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Претпријатието во целина.

Како поврзани субјекти се и ЈП Водовод Охрид и ЈП Водовод и канализација Струга, кои заедно со Претпријатието се формирани во постапка на поделба на МЈП Проаква Струга во јуни, 2019 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2.13 Државни поддршки

Ентитетот добива донации (грантови) во вид на основни средства и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20- Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. Државните поддршки во форма на залихи или парични средства се признаваат како приход во периодот односно во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/2019 година со пратечките измени) како и останати прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2021	2020
Денарски жиро сметки	17,069	1,585
Парични средства во благајна – Денари	32	8
Парични сва на преодна сметка	29	-
	17,130	1,593

4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2021	2020
Побарувања од поврзани субјекти		
-Побарување од ЈП Водовод Охрид и ЈП Водовод и канализација Струга (Белешка 24)	384,420	395,393
Побарувања од купувачи		
Побарувања од купувачи во земјата	31,321	78
Побарувања за дадени аванси во земјата	20	20
	31,341	98
	415,761	395,491

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

5. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања за ДДВ	4,936	1,124
Побарување за ДД	1,032	1,171
Побарување од вработени	11	23
АВР-Разграничени трошоци (Белешка 10)	14,599	14,599
	20,578	16,917

АВР во износ од Ден 14,599 илјади (2020: Ден 14,599 илјади) се однесуваат на однапред пресметани трошоци за камати во износ од Ден 14,285 илјади и пресметана провизија на неискористен кредит од ЕБРД во износ од Ден 314 илјади, што се плаќаат кон Министерство за финансии на Република Северна Македонија во рамките на превземената обврска за краткорочен кредит (Белешка 10).

6. ЗАЛИХИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Материјали во магацин	1,781	1,444
Ситен инвентар во магацин	199	171
Ситен инвентар во употреба	-	-
	1,980	1,615

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

7. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари)

	<u>Земјиште</u>	<u>Градежни објекти</u>	<u>Постројки, опрема, канц. мебел, возила</u>	<u>Инвестиции во тек</u>	<u>Нематеријал ни средства</u>	<u>ВКУПНО</u>
Набавна вредност						
Состојба,						
1 јануари 2021	531	482,079	203,592	439,594	1,460	1,127,256
Нови набавки	-	-	-	488	-	488
Трансфер	-	-	368	(738)	370	-
Отпис/продажба	-	-	(857)	-	-	(857)
Обезвреднување	-	-	-	-	-	-
Состојба,						
31 декември 2021	531	482,079	203,103	439,344	1,830	1,126,887
Акумулирана						
амортизација/депре						
цијација						
Состојба,						
1 јануари 2021	-	(325,491)	(179,275)	-	(152)	(504,918)
Трошок за годината	-	(12,012)	(3,510)	-	(410)	(15,932)
Продажба / отпис	-	-	857	-	-	857
Обезвреднување	-	-	-	-	-	-
Состојба,						
31 декември 2021	-	(337,503)	(181,928)	-	(562)	(519,992)
Сметководствена						
вредност						
на 31 декември						
2021	531	144,576	21,175	439,344	1,268	606,895
Сметководствена						
вредност						
на 31 декември						
2020	531	156,588	24,317	439,594	1,308	622,338

(Продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

7. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Продолжение)

Пресекот на материјалните средства во подготовка на 31.12.2021 и 31.12.2020 година е следен:

ОПИС	31.12.2021 Во илјади Ден	31.12.2020 Во илјади Ден
Средства за работа во подготовка (трансферна подметка)	-	250
Проект канализација дел РЕАП	1,146	1,146
Учество на МЛП Проаква –Маврово (КФВ)	3,512	3,512
ГКН Консултантски проект за канализација	28,915	28,915
Маврово –ЕРОВА (КХВ) канализација	148,217	148,217
Санација на колекторски ситем Охрид-Струга	257,554	257,554
	439,344	439,594

Во рамките на основните средства се вклучени инвестициони активности во тек со вкупен износ од Ден 439,344 илјади (2020: Ден 439,594 илјади) што се состојат од една трансферна сметка на која се евидентираат сите нови набавки пред да бидат однесени средствата на односните сметки и пет проектни компоненти во изградба со вкупна вредност од Ден 439,344 илјади непроменета во последните две и повеќе години. Анализата покажува дека се работи за државни поддршки добиени од Владата на Република Северна Македонија за инвестиционо одржување/санирање на компонентите. При тоа, Владата на Република Северна Македонија преку Буџетот ги исплатило директно трошоците за извршена санација на добавувачите. Во Претпријатието за вредноста на инвестиционото одржување била зголемена сметката на материјални средства во подготовка, на која и била спротивставена обврска за одложен приход во истиот износ. Поради тоа, непотребно се зголемени активата и пасивата во Билансот за финансиска позиција за Ден 439,344 илјади (Бел.11) и истите треба да се елиминираат со пребивање.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

8. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврски кон добавувачи-правни лица	339,411	302,358
Обврски кон добавувачи-физички лица	996	1,321
	340,407	303,679

Согласно делбениот биланс на МЛП Проаква Струга, на Претпријатието на 30.06.2019 година му биле пренесени обврски во износ од Ден 524,910 илјади, кои до крај на 2019 година се сервисирани за износ од Ден 126,794 илјади –нето преку намалување на акумулирана загуба.

Во 2020 година на ист начин се намалени обврските уште за Ден 94,437 илјади-нето.

Во 2021 година, обврските кон добавувачи – правни лица се зголемени за Ден 58,544 илјади (од кои Ден 39,359 илјади се однесуваат на зголемена обврска кон ЕВН Македонија-единица Охрид, за електрична енергија.) Обврските кон добавувачи во 2021 година се платени во износ од Ден 21,816 илјади.

На 31 декември 2021 година, вкупните обврски кон правни лица во износ од Ден 339,411 илјади најголеми неплатени обврски се кон ЕВН Македонија-единица Струга за износ од Ден 117,844 илјади; ЕВН Македонија – единица Охрид за износ од Ден 103,790 илјади и ЕЛЕМ Струга за износ од Ден 7,271 илјади.

9. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Обврска за ДДВ	-	-
Обврска за ДД	-	869
Обврски за даноци и придонеси за плата	908	-
Обврски кон вработени за плати и надоместоци	1,745	-
Останати обврски кон вработени	408	330
Обврски за вработени по договор за дело (исплата и даноци)	497	516
Обврски за членови на УО и НО (исплата и даноци)	219	236
Останати краткорочни обврски	-	-
	3,777	1,952

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

10. ОБВРСКИ ЗА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Камати по кредит од ЕБРД што се плаќаат кон верна Министерство за финансии на Република Северна Македонија (Бел.5)	14,285	14,285
Пресметана провизија на неискористен кредит од ЕБРД што се плаќаат кон Министерство за финансии на Република Северна Македонија (Бел.5)	398	398
Обврска за отплата на главница на кредит што се плаќаат кон Министерство за финансии на Република Северна Македонија	100,055	100,055
Обврска за отплата на главница на кредит што се плаќаат кон Министерство за финансии на Република Северна Македонија (долг.дел)	28,868	28,868
Обврска на Општина Струга по кредит од ЕБРД што се плаќаат кон Министерство за финансии на Република Северна Македонија	57,038	92,038
	200,644	235,644

На 1 јули, 2019 година ЈП Колекторски систем превзема обврски за краткорочен кредит во износ од Ден 278,410 илјади, а во 2020 година, обврската е намалена за Ден 42,766 илјади со намалување на акумулираната загуба.

Во 2021 година, направено е намалување на обврската за Ден 35,000 илјади врз основ на отпис на обврска по Одлука бр.02-386/3 од 21.05.2021 година преку намалување на акумулираната загуба на Претпријатието.

Обврските за камати и доспеани провизии за неискористен дел се истовремено евидентирани и на сметка АВР-Одложени трошоци (Белешка 5.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

11. ОБВРСКИ ЗА ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ ОД ДРЖАВНИ ПОДДРШКИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
(а)Обврски за одложени приходи од државни поддршки (Белешка 7)	439,344	439,344
(б)Обврска за одложени приходи од државни поддршки евидентирани согласно МСС 20	39,520	44,603
-Тековна депрецијација еднаква на евидентиран приход (Бел.15)	(3,673)	(5,083)
	35,847	39,520
	475,191	478,864

Во финансиските извештаи на Претпријатието е евидентиран, а обврска за одложен приход од државни поддршки во износ од Ден 475,191 илјади (2020: Ден 478,864 илјади.) Наведениот износ се состои од две категории на обврски за одложени приходи и тоа:

- a) Во рамките на материјалните средства се вклучени материјални средства во подготовка од Ден 439,344 илјади (2020: Ден 439,344 илјади) што се состојат од пет проектни компоненти во изградба со вкупна вредност од Ден 439,344 илјади, непроменета во последните две и повеќе години. Анализата покажува дека се работи за државни поддршки добиени од Владата на Република Северна Македонија за инвестиционо одржување/санирање на компонентите. При тоа, Владата на Република Северна Македонија преку Буџетот ги исплатило директно трошоците за извршена санација на добавувачите. Во Претпријатието за вредноста на инвестиционото одржување била погрешно зголемена сметката на инвестиции во тек, на која и била спротивставена обврска за одложен приход во истиот износ. Поради тоа, непотребно се зголемени активата и пасивата во Билансот за финансиска позиција за Ден 439,344 илјади.
- b) Добие ни донации се евидентирани во согласност со МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош. Вредноста е намалена за износот на депрецијација за кој е евидентиран приход во Билансот за сеопфатна добивка (Белешка 14.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

12. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Државен капитал (Основна главнина)

Структурата на основната главнина на Претпријатието на 31 декември 2021 и 2020 година, според извештајот од Централниот Регистар на Република Северна Македонија вредноста е следна:

	<u>% структура</u>		<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Сопственик</u>				
Влада на Република Северна Македонија	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>5,000</u>	<u>-</u>
Вкупно основна главнина	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>5,000</u>	<u>-</u>

Оснивачки капитал

Со Одлука бр.40-5945/1 од 13.07.2021 година, иницијалниот капитал на Владата на Република Северна Македонија во износ од Ден 5,000 илјади е запишан во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

На 31 декември 2021 година, во Централниот Регистар на Република Северна Македонија сеуште не е регистрирано зголемувањето на иницијалниот капитал од Ден 251,202 илјади кое настана како резултат на Спогодбата за статусни промени-присоединување од 30 јуни, 2019 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

12. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА (продолжува)

Акумулирана загуба

Хронологијата на движењето на акумулираната загуба на Претпријатието заклучно со 31.12.2021 година е следна:

ОПИС НА ДВИЖЕЊЕ	Во илјади Денари
1. Почетно салдо на превземена акумулирана загуба согласно точка 3.13 од Планот за поделба на МЛП Проаква Струга од страна на РЕ Колектор-Струга и пренесена на ЈП Колекторски систем Скопје	527,602
2. Во 2019 година се направени следните движења во акумулираната загуба:	
-Зголемување на почетно салдо	6
-Зголемување на загуба (тековно) за корекции во превземени обврски од поделба	1,123
-Покривање на загуба со реализирани намалувања на обврски	(133,000)
Салдо на 31.12.2019	395,731
Почетна состојба на 1.1.2020	395,731
-Корекција на акумулирана загуба за преотстапено средство	28
-Покривање на акумулирана загуба преку намалување на обврска на Општина Струга кон ЕВН со реализација на Договор за цесија склучен помеѓу ЕВН и Министерство за животна средина	(25,000)
-Покривање на акумулирана загуба преку намалување на обврска на Општина Охрид кон ЕВН со реализација на Договор за цесија склучен помеѓу ЕВН и Министерство за животна средина	(75,000)
-Покривање на акумулирана загуба преку сервисирање на долг на Општина Струга кон ЕБРД согласно Договор за цесија склучен помеѓу Република Северна Македонија и Општина Струга.	(39,000)
Покривање на акумулирана загуба од нето добивка од 2019 година.	(9,447)
Салдо на 31.12.2020	247,312
Почетна состојба на 1.1.2021 година	247,312
Покривање на загуба по Одлука на Претпријатието бр.02-386/3 од 21.05.2021 година (Бел.10)	(35,000)
Покривање на загуба со нето добивка од 2020 година	(8,675)
Загуба за тековната 2021 година	10,491
Салдо на 31.12.2021 година	214,128

Задолжителна резерва

Претпријатието има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на 10% од основната главнина.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на УО, и за дополнување на износот утврден за исплата на сопственикот.

Посебна резерва

Посебна резерва се издвојува во согласност со членот 486 од Законот за трговски друштва, а се користи за однапред утврдени намени. Посебната резерва Претпријатието може да ја користи како реинвестирана добивка за капитални инвестиции. Еднаш издвоената посебна резерва не може да биде користена за други намени или исплати на дивиденди на сопствениците.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

13. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи од продажба	85,669	64,385
	85,669	64,385

14. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Наплатени отпишани побарувања	-	9,638
Приход еднаков на депрецијација на донирани средства (Белешка 11)	3,673	5,083
Останати приходи	329	346
	4,002	15,067

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

**15. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ**

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Потрошени материјали	966	578
Трошоци за гориво и енергија	35,112	11,547
Резервни делови	96	79
Отпис на ситен инвентар	23	67
	36,197	12,271

16. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Бруто плати и надоместоци	30,881	27,431
Трошоци за службени патувања	69	106
Останати трошоци за пензионирање, самопомош	1,470	136
Надоместоци за УО и НО	1,230	1,287
	33,650	28,960

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

17. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Поштански и телефонски услуги	2,896	153
Надворешни услуги	3,055	4,464
Трошоци за одржување	3,246	817
Закупнина	1,997	684
Комуналии	114	102
Осигурување	89	27
Банкарски услуги	263	106
Останати трошоци за услуги	159	1,984
	11,819	8,337

18. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Спонзорство и донации	45	148
Реклама и пропаганда	35	10
Репрезентација	55	43
Даноци и членарини	221	214
Договор за дело (интелектуални услуги)	893	1,640
Вредносно усогласување на побарувања	1,006	435
Кусоци	-	-
Казни и пенали	-	-
Директен отпис на побарувања	-	-
Трошоци од минати години	133	284
	2,388	2,774

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

19. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Трошоци за камати	(487)	(581)
Негативни курсни разлики	-	-
Приходи од камати	311	-
Позитивни курсни разлики	-	-
	<u>(176)</u>	<u>(581)</u>

20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на добивка кој се применува во Република Северна Македонија. Законскиот данок на добивка во 2021 од 10% се пресметува на добивката од Извештајот за сеопфатна добивка корегрирана за износот на непризнати расходи.

	<u>Во илјади Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
(Загуба)/Добивка пред оданочување	(10,491)	9,544
Данок на добивка 10% (2020: 10%)	-	(869)
Ефективна даночна стапка:	0%	9.11%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2021

21. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИТЕ РИЗИЦИ

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Претпријатието се салда кај банки и парични средства, побарувања од купувачите и други побарувања.

Управувањето со кредитен ризик се врши со превземање голем број активности од страна на раководството. Концентрацијата на кредитен ризик во Претпријатието не е голема бидејќи се работи за побарувања од поврзани субјекти.

Со цел да обезбеди подобра наплата на своите побарувања, Претпријатието ги спроведува следните активности: предлага компензации, иницира утужувања или вон судски спогодувања. Изложеноста на кредитен ризик е следна:

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
Побарувања од купувачи и други побарувања	436,339	412,408
Пари и парични еквиваленти	17,130	1,593
	453,469	414,001

Даночен ризик

Македонската легислатива е предмет на разни интерпретации и чести промени. Интерпретациите на даночната легислатива кои се применуваат од страна на даночните власти врз трансакциите и активностите на Претпријатието, можат да не коиндицираат со оние на раководството. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат, според мислење на даночните власти, да бидат предмет на оданочување, а Претпријатието може да биде приморано да плати дополнителни даноци, казни и камати, кои по својот обем можат да бидат значителни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2021

22. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Финансиската документација на Претпријатието не била предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од истите во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

23. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Импликациите од појавата на COVID-19, доколку ги има, во овој момент не можат со сигурност да се утврдат.

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Трансакциите со поврзани страни за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 и салдата на обврските кон/ побарувањата од поврзани страни се следни:

	Во илјади Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2021	31 декември 2020
<i>Побарувања од поврзани страни</i>		
-Влада на Република Северна Македонија	-	-
<i>Обврски кон поврзан субјект</i>		
-Влада на Република Северна Македонија	-	-
<i>Побарувања од поврзани страни</i>		
-ЈП Водовод и канализација-Струга (превземени побарувања со пресек 30.06.2019) и кумулативен ефект од нови побарувања-нето во 2021 –(Белешка 4)	145,382	146,321
-ЈП Водовод - Охрид (превземени побарувања со пресек 30.06.2019) и кумулативен ефект од нови побарувања-нето во 2021 (Белешка 4)	239,038	249,072
<i>Обврски кон поврзани страни</i>		
	-	-